

Најслабата алка на власта е токму Собранието и нејзините пратеници, кои покажаа недостиг од капацитет (со исклучок на петмина), за да ги истуркаат владините политики, односно ѝ дозволија на опозицијата со денови да ја критикува власта и да создава имиџ за себе, како за грижлива опозиција. Непознавањето на парламентарната демократија кај пратениците од владејачкото мнозинство е повеќе од видливо (што на премиерот Груевски му создава голема главоболка), најверојатно ќе се пренесе и во наредната година, бидејќи парламентаризмот се учи, но не сум сигурна дека со овој состав тоа ќе оди така лесно. Токму затоа сосема легитимно за наредната година е Груевски да почне да размислува за вонредни избори, чиј избор за евентуални пратеници овој пат добро ќе го осмисли.

Неспорно е дека работата на опозицијата е да ја критикува власта, дури и кога таа ќе направи сосема мал и незначаен лош потег. Но, неспорен е и фактот дека во современите демократии опозицијата, освен што е сериозен коректив на власта, таа е и движечката сила која ја поттикнува работата на Владата, при тоа давајќи ѝ предлози за поуспешно совладување на одредени државни проблеми. За жал, во Македонија таква опозиција нема. Но, дали поради тоа власта треба да седи со скрстени раце и да ѝ дозволи на опозицијата да ја претставува во такво светло?



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА



ЕДНА ГОДИНА МАЧНИ И ЖЕШКИ ПРЕГОВОРИ

ВМРО-ДПМНЕ П СДСМ СЕ ОБИД ПОКАЧИ РЕЈТИ

Уште една транзициона година е зад нас. Почна полетно, а завршува просечно, сепак со надеж дека наредната ќе биде подобра. Всушност, како и секогаш. Во оваа држава и кај овој народ надежта последна умира, дури и тогаш кога факторот среќа е сведен на минимум. Сепак, оваа година беше година на промени. ВМРО-ДПМНЕ владее (ше), а СДСМ, се обидувахе да научи да биде опозиција, се разбира, по долги години владеење. На првите тешко им одеше воспоставувањето на власт, а на вторите уште потешко привикнувањето на тешките опозициони денови, односно фактот дека се надвор од владините институции, барем формално.

Сепак, ова беше година на промени. Мноштво турбуленции, особено на политички план кој, за жал, наспроти верувањата дека изминатата година ќе биде година на економијата, политиката успеа да се наметне повторно како главен фактор во државава, која власта ја држеше во заложништво речиси цела година. Почна со заглавениот политички дијалог, и завршува со него, помалку од главен, но со бескрајни отстапки и компромиси од двете страни. Се разбира, во име на она што нè држи во надеж за наредната година - влезот во НАТО, и можеби почнување преговори за членство во Европската унија.

Не ми е намера комплетно да ја резимирам изминатата година. Но, би сака-

ла само да напомам дека истава ја чувствувам како чекор понапред од претходната, што се однесува до она што во земјата се нарекува економија, и еден чекор во место, во однос на политиката. Тука сериозно ја оплескавме работата, што можеше и да се види од Извештајот на ЕУ, кој колку и да го оспоруваме, сепак ја отслика севкупната политичка состојба во државава, која со еден збор ја нарекуваме тргни-застани. Главниот виновник за тоа е политичкиот дијалог, со кој власта и опозицијата ја завршуваат годината. Во предвечерјето на новата, можеби поберикетна, најзначајните политички партии во земјата, го заокружуваат турнусот преговори, со досега најкомплексните прашања, за кои изминатата година беа на комплетно различни страни, и кои предизвикаа вистинска бура од реакции. Станува збор за Деловникот за работа на Собранието на РМ, употребата на албанскиот јазик и можеби најжешкото од сите - прашањето за обешететување, односно пензионирање на борците од т.н. ОНА. Овие три прашања се последните кои власта и опозицијата мораат да ги затворат, за конечно и реално да почнеме да се подготвуваме за влез во Алијансата, се разбира доколку не се земат предвид политичките критериуми, кои земјите-членки на НАТО можат да ѝ ги испорачаат на нашава земја во последен момент.

АСТА И НА ОПОЗИЦИЈАТА

ЕКОНОМИЈАТА ВО ВТОР ПЛАН!

Зошто власта годинава речиси и капитулираше на политички план? Комплетно на сите им е јасна пораката која премиерот Никола Груевски, ја испрати уште на изборите дека неговата Влада, максимално ќе се посвети на економијата, што граѓаните и го очекуваа од него, кога му ја дадоа довербата. Веројатно токму затоа успехите на Владата на Груевски во изминатава година се прокнижија на контото на економијата. Но, што се случи со политиката? Тука има целосно потфрлување.

Неспорно е дека работата на опозицијата е да ја критикува власта, дури и кога таа ќе направи сосема мал и незна-

надување. Изненадувањето за сите е што опозиционата СДСМ изминатава година отиде чекор напред, и како што вели власта, почна да ја кодоши сопствената држава во европските институции. Тоа придонесе во Извештајот на ЕУ да биде забележан фактот дека меѓу политичките партии во земјава не постои комуникација, а меѓу претседателот на државата Бранко Црвенковски и премиерот Груевски кохабитација. Овие две забелешки поради кои, патем речено, РМ не ги почна преговорите за влез во ЕУ, се клучни за добивањето недоволно добра оценка од Брисел, но и за креирање лоша политичка состојба во државата.

Се разбира дека кај опозицијата треба да постои малку повеќе свест за државните важности на една земја, без оглед на тоа кој ја практикува власта. Но, дали власта треба да седи со скрстени раце, и да ѝ дозволи на опозицијата да ја претставува во такво светло? Дали оваа власт има министер за евроинтеграции, и што тој правел во изминатава година? Зошто во Брисел не се информирани дека делумно добиле погрешна слика за политичката состојба во земјава? Зошто воопшто власта дозволи да "падне" на приказната за политички дијалог? Зошто не знаеше да го менаџира од самиот почеток и дозволи тој да се претвори во најголем приоритет во земјава, наспроти економијата која ни е најважна и за која имаме позитивни оценки од Брисел?

во алтернативниот простор на Владата-Клубот на пратениците, не беа доволни за да се дојде до компромисно решение за пакет закони, кои не се од важност ниту за опозицијата, ниту за власта, туку едноставно за државата, бидејќи токму тие се патот до НАТО. Но, инаетот на власта, како што го нарекуваше опозицијата и непопустливото противење на опозицијата, која на овој начин сакаше да се прикаже како фактор на одлучување, доведе до тоа да има куп неуспешни средби, чиј резултат се заведе во Извештајот на ЕУ, како непостоење на политичка комуникација меѓу власта и опозицијата. На крајот од годината кога меѓународните претставници сериозно ја прекорија нашата политичка елита дека влезот во НАТО и не е толку сигурен, падна договор. Груевски прифати сè што опозицијата посака, додека СДСМ се фалеше дека го победиле премиерот десет-нула.

Дали во вакви случаи, кога се прифаќаат решенија исклучително поради интересот на РМ опозицијата треба да ликува, ѝ оставаме тоа сама да одлучи, доколку е свесна да размислува. Но, она што треба за иднина да се напомене е фактот дека наредната година Владата треба да покаже малку повеќе мудрост во менаџирањето на политичките процеси, пред сè, поради фактот што влезот и во НАТО и во ЕУ е политички процес, без оглед на тоа што испораката се врачува низ процес на реформи. Најнапред треба да ја стави во ред својата пратеничка група во Собранието, која во изминатава година, доколку се добиваат оценки, повеќе од сигурно би заслужила еден. Најслабата алка на власта е токму Собранието и нејзините пратеници, кои покажаа недостиг од капацитет (со исклучок на петмина) за да ги истуркаат владините политики, односно ѝ дозволија на опозицијата со денови да ја критикува власта и да создава имиџ за себе како за грижлива опозиција. Непознавањето на парламентарната демократија кај пратениците од владејачкото мнозинство е повеќе од видно (што на премиерот Груевски му создава голема главоболка), најверојатно ќе се пренесе и во наредната година, бидејќи парламентаризмот се учи, но не сум сигурна дека со овој состав тоа ќе оди така лесно. Токму затоа сосема легитимно е за наредната година Груевски да почне да размислува за вонредни избори, чиј избор за евентуални пратеници овој пат добро ќе го осмисли.

ОТФРЛИ, Е ДА ГО НГОТ!

чаен лош потег. Но, неспорен е и фактот дека во современите демократии опозицијата, освен што е сериозен коректив на власта, е и движечката сила која ја поттикнува работата на Владата, при тоа давајќи ѝ предлози за поуспешно совладување на одредени државни проблеми. За жал, во Македонија таква опозиција нема. Овде опозицијата подразбира дека само треба да критикува, но не и да помага. Во изминатава година од страна на опозиционата СДСМ единствено што можевме да слушнеме е критики на сметка на Владата, речиси за секој нејзин чекор, се разбира завиткана во секојдневната обланда за партизација на државната администрација, која патем речено е градена, (за жал, сè уште се гради) осумдесет проценти со кадар на СДСМ.

Но, за јавноста оваа опозиција и политичката култура во земјава не е изне-

СОБРАНИЕТО- НАЈСЛАБА АЛКА НА ВЛАСТА

Владата на РМ дефинитивно треба да си ја преземе вината врз себе за лошото менаџирање на политичкиот процес во изминатава година. Оваа година може да ја земе како поука, како во наредните години од мандатот не треба да поставува, бидејќи моќта е во власта доколку со неа успева да раководи. За жал, ВМРО-ДПМНЕ не успеа во политичкиот процес. На опозицијата ѝ дозволи да се наметне како движечка сила во менаџирањето на политиката, при тоа оставајќи впечаток во јавноста дека не може да се справи со неа. Речиси цела година немаше никаков напредок во она што се нарекуваше политички дијалог, бидејќи секоја од страните остануваше на својот веќе утврден став. Десетици сретнувања



FA. ALIJA DAUTOSKI
POGREBEN INSTITUT

MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788
70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49